

Добредојдовте во најголемото банкарско семејство. Изберете ја и вие Стопанска банка за прием на вашите месечни примања и уживајте во поволности со комбинација на атрактивни и конкурентни производи и услуги:

ПОВОЛНОСТИ НА ПАКЕТОТ ПЛАТА+

- **10% намалување на каматни стапки за КРЕДИТНИТЕ ПРОИЗВОДИ**
- **Дозволено пречекорување во висина на 2 редовни месечни плати**
- **БЕСПЛАТНА MasterCard или VISA Electron дебитна картичка за првата година поврзана со трансакциската сметка согласно старосен таргет сегмент**
- **Повисоки каматни стапки и до 0,1 процентни поени за орочениот депозит МОЈ ПЛАН**

ПРОМОТИВНО:

- **Потрошувачки кредит без обезбедување:** Сите примени апликации од 05.10.2021 до 31.12.2021:
 - 5,30% фиксна каматна стапка за првите 2 години, за кредити со животно осигурување
 - 5,50% фиксна каматна стапка за првите 2 години, за кредити со осигурување од незгода
 - 100% ослободување административни трошоци
 - **Бесплатно домаќинско осигурување за една година***
* За имот со квадратура до 200 м² клиентите првата година ја добиваат полисата целосно бесплатно, за имот со квадратура над 200 м² од акциската цена на полисата се одзема 1000 мкд и остатокот е премија која клиентот треба да ја доплати од сопствени средства.
- **Потрошувачки обезбеден кредит:** Сите примени или одобрени апликации во периодот од 05.10.2021 до 31.12.2021 добиваат:
 - 100% попуст на административните трошоци
 - 100% попуст на трошоци за процена
- **Сите примени апликации во периодот од 05.10.2021 до 31.12.2021 добиваат и:**
 - 100% попуст на нотарските трошоци за кредити со нова изложеност во СБ во износ над 10.000 ЕУР
- **Станбен кредит:** Сите примени апликации во периодот од 05.10.2021 до 31.12.2021 добиваат:
 - 100% попуст на административните трошоци
 - 100% попуст на трошоци за процена
 - **100% попуст на нотарските трошоци** за воспоставување на заложно право како и упис на заложното право во Агенцијата за Катастар на недвижности (за сите нови пласмани или ТОП УП апликации со дополнителен износ од најмалку 15.000 ЕУР)
 - **Поволно: можност за фиксна каматна стапка во период од првите 10 години.**
- **Visa/MasterCard кредитни картички:**
 - Сите нови и постојни корисници на Visa/ MasterCard кредитни картички добиваат бесплатно патничко осигурување со покритие од 20 дена во траење од 365 дена. Дополнително добivate можност за купување на дополнително патничко осигурување за членови на фамилија/ познаници по повластени цени.
 - **Можност за делумно или целосно ослободување од годишната членарина на кредитните картички,** во зависност од обемот на користењето и/или користењето на останатите услуги на СБ.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПАКЕТОТ ПЛАТА+:

- Бесплатен ОТП токен за активните корисници** на најсовремените i-bank услуги (телефонско, електронско и мобилно банкарство) за: секаков вид на денарски плаќања (комунални, даноци, трансфери во рамки на интерниот систем на СБ како и кон други банки), плаќање рати за кредити и картички, девизен пазар, но и детално следење на состојбата на сметките како и производите кои ги користи клиентот.
- Брза и едноставна процедура** за аплицирање за кредитен производ и **редуцирање на потребната документацијата** (на пр. без потврда за плата за сите кредитни апликации доколку клиентот има минимум три редовни последователни месечни приливи по основ на плата на СБ).
- Можност за плаќање на редовните месечни обврски преку воспоставување на траен налог на трансакциската сметка без наплата на провизија**, вклучително плаќање на сметки за комунални, плаќање месечни рати за кредити и кредитни картички и сл.
- Корисниците на нашите картички имаат можност без провизии и дополнителни трошоци преку банкоматите на СБ да вршат: пренос на средства од една на друга сметка во Банката, плаќање рати за кредити и картички во Банката, увид во мини месечен извештај за кредитна картичка како и плаќање сметки за VIP и Telekom.

Дополнителни информации во Контакт Центарот на Стопанска банка 02 / 3100 109.

Производ	Редовни каматни стапки	Намалување	Повластени каматни стапки
Трансакциска сметка	0.00%	/	0.00%
Дозволено пречекорување	9,25%	10%	8,33%
Надомест за обновување на дозволено пречекорување	200 ден.	/	200 ден.
* Дозволено пречекорување на трансакциска сметка во висина на 2 редовни месечни примања			
Дебитни картички - годишно членство			
VISA Classic меѓународна дебитна картичка	Бесплатна за првата година согласно таргет сегмент Годишно членство: 150 денари		
MasterCard меѓународна дебитна картичка	Бесплатна со годишен промет во трговија над 30.000 ден.		
Кредитни картички (VISA и MasterCard)	9,25%	10%	8,33%
Годишно членство за издавање за 1-вата година	без надомест	/	без надомест
• Минимално месечно плаќање само 3% (VISA)/(MASTERCARD) од вкупниот долг и пресметаната камата			
• Можност за плаќање НА РАТИ БЕЗ КАМАТА кај повеќе од 1000 трговски места			
• Можност за целосно или делумно ослободување од годишната членарина			
• Без провизија при плаќање во трговија како и бескаматен грејс период до 45 дена при целосно подмирување на долгот			
• Бесплатни дополнителни кредитни картички			
• Без депозит, без жиранти, без административна забрана, без меница			
• Потребни документи: само копија од лична карта за клиентите со платата во СБ.			
• Сите нови и постојани корисници на Visa/ MasterCard кредитни картички добиваат бесплатно патничко осигурување со покритие од 20 дена во траење од 365 дена. Дополнително добивате можност за купување на дополнително патничко осигурување за членови на фамилија/ познаници по повластени цени.			
МОЈ КЕШ	9,25%	10%	8,33%
Годишно членство за 1-вата година	без надомест	/	без надомест
Годишно членство после 1-вата година за лимити до 60.000 МКД	600 ден.	/	350/400 ден.
Годишно членство после 1-вата година за лимити над 60.000 МКД	1,200 ден.	/	550/650 ден.
Административен трошок, еднократно при издавање	0%	/	0%
• Револвинг потрошувачки кредит со неограничен пристап до средствата од одобрениот кредит (24 часа)			
• Флексибилно подигање готовина на банкоматите и шалтерите на СБ и флексибилна месечна отплата со минимално месечно плаќање од само 3% од вкупниот долг вклучувајќи ја и пресметаната камата			
• БЕЗ провизија за подигање готовина			
• Камата се пресметува само на искористениот износ			
• БЕЗ годишно членство за првата година на издавање за сите клиенти			
По истекот на првата година клиентите кои се редовни во отплатата (во последните 12 месеци немаат доцнење подолго од 60 дена) се квалификуваат за некој од следниве попусти во годишното членство:			
• за кредитен лимит до 60.000 МКД:			
350 МКД за првпатели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по e-mail			
400 МКД за првпатели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по пошта			
600 МКД за останати клиенти			
• за кредитен лимит над 60.000 МКД:			
550 МКД за првпатели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по e-mail			
650 МКД за првпатели на плата/пензија во СБ кои добиваат месечни прегледи по пошта			
1200 МКД за останати клиенти			
Доколку клиентот во текот на последните 12 месеци доцнел повеќе од 60 дена во отплатата на месечните минимални обврски, Банката ќе го наплати основниот износ на годишно членство според одобрениот лимит односно 600/1200 МКД, без разлика дали клиентот се квалификува за некој од наведените попусти.			

	Редовни каматни стапки	Намалување	Повластени каматни стапки
Потрошувачки кредит без обезбедување до 300.000 МКД/5.000 ЕУР			
Фиксна каматна стапка за првите 2 години од отплата за кредити со МКД/ЕУР клаузула, со осигурување од незгода	/	/	5,50%
Фиксна каматна стапка за првата година од отплатата за кредити со МКД/ЕУР клаузула, БЕЗ вклучено осигурување	/	/	6,00%
Променлива каматна стапка во МКД	9,25%	10%	8,33%
Променлива каматна стапка во ЕУР	7,37%	10%	6,63%
Апликативен трошок	600 ден.	/	600 ден.
Административен трошок, еднократно при одобрување	2.00%	/	2.00%
Потрошувачки кредит без обезбедување од 300.001 до 1.500.000 МКД/5001 до 25.000 ЕУР	Редовни каматни стапки	Намалување	Повластени каматни стапки
Фиксна каматна стапка за првите 2 години од отплата за кредити со МКД /ЕУР клаузула, животно осигурување	/	/	5,30%
Фиксна каматна стапка за првите 2 години од отплата за кредити со МКД /ЕУР клаузула, осигурување од незгода	/	/	5,50%
Фиксна каматна стапка за првата година од отплатата за кредити со МКД/ЕУР клаузула, БЕЗ вклучено осигурување	/	/	6,00%
Променлива каматна стапка во МКД	8,25%	10%	7,43%
Променлива каматна стапка во ЕУР	7,37%	10%	6,63%
Апликативен трошок	600 ден.	/	600 ден.
Административен трошок, еднократно при одобрување	2.00%	/	2.00%
<ul style="list-style-type: none"> • БЕЗ депозит, без жиранти, без административна забрана и без меница • Исплата на износот на одобрен кредит во готово • Ко-кредитобаратели може да бидат лица кои не се членови на потесното семејство 			
Потрошувачки кредит со обезбедување хипотека	Редовни каматни стапки	Намалување	Повластени каматни стапки
ЕУР - Фиксна каматна стапка за 3 год. за кредит со/без животно осигурување	4,80% 5,00%		4,30% 4,50%
ЕУР - Променлива к.с. за остаток на период (за кредитни барања примени од 05.04.21)	6,00%	10%	5,40%
Апликативен трошок	600 ден.	/	600 ден.
Административен трошок, еднократно при одобрување	1.25%	/	1.25%
<ul style="list-style-type: none"> • Гарантирана каматна стапка за првите 3 години • Без жиранти, без административни забрани, без меница • Исплата на кредит во готово на сметка на кредитобарателот во СБ. • Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство • При рефинансирање од друга банка: <ul style="list-style-type: none"> - 0 % административен трошок во случај на рефинансирање кредит од друга банка - 0 МКД трошоци за проценка во случај на рефинансирање на кредит од друга банка - 0 МКД Нотарски трошоци во случај на рефинансирање обезбеден кредит од друга банка ▪ За рефинансиран станбен кредит од друга банка од најмалку 50% од вкупниот износот на новиот обезбедени кредит во СБ, важечки се условите на станбен кредит и тоа: <ul style="list-style-type: none"> • Фиксна каматна стапка за 3 години (како за станбен кредит) По периодот на фиксната каматна стапка важечка е променливата каматна стапка како за потрошувачки обезбеден кредит. 			
Потрошувачки кредит со обезбедување поврзан со станбен кредит	Редовни каматни стапки	Намалување	Повластени каматни стапки
ЕУР - Фиксна каматна стапка за првите 5 год. за кредит со/без животно осигурување	/		3,00% 3,20%
ЕУР - Фиксна каматна стапка за првите 3 год. за кредит со/без животно осигурување	3,90% 4,10%		
ЕУР – Променлива каматна стапка за остаток на период (за кредитни барања примени од 05.04.21)	4,70%	10%	4,23%
Апликативен трошок*	600 мкд*		600 мкд*
Административен трошок, еднократно при одобрување	0%		0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Гарантирана каматна стапка за првите 5 години ▪ Дополнителен износ над износот на станбен кредит во СБ ▪ БЕЗ депозит, БЕЗ жиранти, БЕЗ административни забрани, БЕЗ меница ▪ Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство ▪ Брза и едноставна процедура (првично пред-одобрување за 24 часа) ▪ *Без трошоци за аплицирање во случај на истовремено аплицирање и за станбен кредит 			
Автомобилски кредит	Редовни каматни стапки	Намалување	Повластени каматни стапки
<ul style="list-style-type: none"> • Без трошоци за аплицирање • Möglichkeit за аплицирање преку: шалтерите на СБ или авто дилерите • Без меница, без административна забрана, без жиранти, без депозит • Möglichkeit за вклучување на ко-кредитобаратели кои не се членови на потесното семејство 			
ЕУР - мин. учество 20%	7.37%	10%	6.63%
Апликативен трошок	0 ден.	/	0 ден.

Административен трошок, еднократно при одобрување	1.00%	/	1.00%
Станбен кредит	Редовни каматни стапки (3 години)	Намалување	Повластени каматни стапки
ОПЦИЈА1: ЕУР - Фиксна каматна стапка за 5 години за кредит со/без животно осигурување	3,90% 4,10%	/	3,00% 3,20%
ОПЦИЈА2: ЕУР - Фиксна каматна стапка за 10 години за кредит со/без животно осигурување	3,90% 4,10%	/	3,20% 3,40%
ЕУР - Променлива к.с. за остаток на период (за кредитни барања примени од 05.04.21)	4,70%	10%	4,23%
Апликативен трошок	600 ден.		600 ден.
Административен трошок, еднократно при одобрување	0%	/	0%

Гарантирана каматна стапка за 5 години (со хипотека на недвижен имот)

БЕЗ провизија за предвремена отплата со сопствени средства

Без меница, без административна забрана, без жиранти, без депозит

Можност да се стави под хипотека истиот стан кој се купува

Ко-кредитобаратели може да бидат и лица кои не се членови на потесното семејство

При рефинансирање на сопствен станбен кредит од други банки во Стопанска банка:

- 0 ден. трошок за воспоставување на нотарски акт и упис на хипотеката во катастар

- 0 ден. трошок за проценка на имотот кој се дава под хипотека

- 0% административни трошоци

МОЈ ПЛАН ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ

Опис на производот	Штеден план е орочен депозит кој овозможува неограничен број и износ на дополнителни вложувања за времетраењето на орочувањето на депозитот, без притоа да се разорочи депозитот или да се промени периодот на орочување.																															
Придобивки за клиентот	<ul style="list-style-type: none"> • Неограничени дополнителни вложувања по број и износ • Избор на начинот на исплата на каматата: месечно или на крај на период • Избор на периодот за орочување: од 1, 2 или 3 години • Каматната стапка важечка за целиот рок на орочување за вкупниот износ на средства, иако клиентот дополнува нови средства за времетраење на орочувањето на МОЈ ПЛАН депозит • Преференцијални каматни стапки за приматели на плата и пензија во СБ • Сигурна и стабилна банка, банка од доверба • Увид во состојбата преку e-banking 																															
Каматна стапка Годишна, фиксна	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Категорија клиент</th> <th>Валута</th> <th>Исплата на камата</th> <th>12M</th> <th>24M</th> <th>36M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Редовни клиенти</td> <td rowspan="2">МКД ЕУР</td> <td>Месечна исплата На крај на период</td> <td>0,10 0,15</td> <td>0,60 0,70</td> <td>0,80 0,90</td> </tr> <tr> <td>Месечна исплата На крај на период</td> <td>0,05 0,07</td> <td>0,20 0,25</td> <td>0,30 0,35</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Приматели на плата и пензија во СБ</td> <td rowspan="2">МКД ЕУР</td> <td>Месечна исплата На крај на период</td> <td>0,15 0,20</td> <td>0,70 0,80</td> <td>0,90 1,00</td> </tr> <tr> <td>Месечна исплата На крај на период</td> <td>0,07 0,10</td> <td>0,25 0,30</td> <td>0,35 0,40</td> </tr> </tbody> </table>						Категорија клиент	Валута	Исплата на камата	12M	24M	36M	Редовни клиенти	МКД ЕУР	Месечна исплата На крај на период	0,10 0,15	0,60 0,70	0,80 0,90	Месечна исплата На крај на период	0,05 0,07	0,20 0,25	0,30 0,35	Приматели на плата и пензија во СБ	МКД ЕУР	Месечна исплата На крај на период	0,15 0,20	0,70 0,80	0,90 1,00	Месечна исплата На крај на период	0,07 0,10	0,25 0,30	0,35 0,40
Категорија клиент	Валута	Исплата на камата	12M	24M	36M																											
Редовни клиенти	МКД ЕУР	Месечна исплата На крај на период	0,10 0,15	0,60 0,70	0,80 0,90																											
		Месечна исплата На крај на период	0,05 0,07	0,20 0,25	0,30 0,35																											
Приматели на плата и пензија во СБ	МКД ЕУР	Месечна исплата На крај на период	0,15 0,20	0,70 0,80	0,90 1,00																											
		Месечна исплата На крај на период	0,07 0,10	0,25 0,30	0,35 0,40																											

Завршни одредби

Останатите услуги кои се поврзани со горенаведените сервиси и не се предмет на редовно користење се тарифираат согласно Тарифата на надоместоци на СБ, која може да ја најдете на интернет страницата на СБ: www.stb.com.mk.

Банката го задржува правото да врши измена на понудените услови во согласност со актите на банката.

Напоменуваме дека понудата на СБ не се ограничува на горенаведените сервиси и Банката е во можност да Ви овозможи целокупна поддршка на Вашето работење врз основа на заеднички договорени услови.

Со надеж дека понудените услови се прифатливи за Вас, со ова може да започне успешна соработка за двете страни.

Со почит,
Стопанска Банка-АД Скопје
На ваша страна